



Експозитура

Број на сметка (IBAN)

Б А Р А Њ Е

за отворање, промени-ажурирање и затворање банкарска сметка
на клиент – физичко лице

Податоци за клиентот – физичко лице

Резидент Нерезидент

Име и презиме _____

Адреса _____ Место _____

ЕМБГ _____ Лична карта бр. _____ Телефон: _____

Вработен во _____

Клиентот бара

Вид на активност
 Отворање Промени-Ажурирање Затворање

Вид на сметка
 Трансакциска денарска Трансакциска девизна Депозитна сметка

Дневните изводи ќе се подигаат на шалтер во експозитура _____
Дневните изводи да се доставуваат на е-маил _____

Потребна документација

Врз основа на Упатството за начинот и постапката за отворање и затворање сметки на учесниците во платниот промет кон Барањето се приложува следната документација:

1. Фотокопија од лична карта или патна исправа (оригинал доставен на увид);
2. Фотокопија од лична исправа на овластениот потписник - ополномоштенник;
3. Друго; _____

ПРИЈАВА за овластени потписници

Со паричните средства на наведената банкарска сметка ќе располага/-ат лицето/лицата овластено - овластени за полноважно потпишување на начин потпишан на овој образец:

1. Податоци за овластениот потписник – сопственик на сметка

Овластен потписник _____

_____ (ќе потпишува)

2. Податоци за овластениот потписник - ополномоштенник

Овластен потписник _____

_____ (ќе потпишува)

ЕМБГ _____ Лична карта бр. _____ (ќе потпишува)

Адреса _____ Место _____

ИЗЈАВА:

За точноста и вистинитоста на дадените податоци по ова барање и приложените документи, како и неблагоприятна пријава на промените на тие податоци, сносам полна одговорност за сите последици. Податоците се од доверлив карактер и истите треба да се чуваат како деловна тајна согласно со одредбите од Законот за банки („Сл.весник на РМ“ бр. 67/2007;90/2009;67/2010;26/2013;15/2015;153/2015;190/2016). Истите може да се користат исклучиво за потребите на Банката и во случаи предвидени со закон.

Изјавувам дека сум информиран и согласен Банката да ги користи моите лични податоци согласно со законските прописи, како и за моето право во секое време да ја повлечам согласноста за користење на моите лични податоци од страна на Банката или трети лица, со поднесување писмено барање на шалтерите на Банката.

Лични податоци за цели на директен маркетинг

Со пополнување на Барањето потврдувам дека:

Согласен/на сум моите лични податоци да бидат користени за промотивни активности и за подобрување на услугите на Банката;

Не сум согласен/на моите лични податоци наведени во ова барање да бидат користени во иднина за какви било промотивни цели и подобрување на услугите на Банката;

_____ (место и датум)

_____ (потпис на сопственикот - барателот)

Пополнува Банката

По извршениот увид во приложените документи, организацискиот дел на Банката утврди дека подносителот на барањето :

Ги исполнува

Не ги исполнува

условите за отворање банкарска сметка во Централна кооперативна банка АД Скопје.

_____ (место и датум)

_____ (печат и потпис на овластен работник на Банката)